



СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје

бул. „Александар Македонски“ бр. 26^б, тел. 02/31 15 819 лок. 107 и 207, факс: 02/31 72 450
сметка: 100000000630 95, сметка на буџетски корисник: 7850104049 787 17,
приходна шифра за споредни дејности: 723119, програма: N2,
ЕДБ МК 4030974108993 Депонент: Народна Банка на Македонија
www.asuc.com.mk , E-mail: dejan@asuc.com.mk

До

СОНК
Скопје

Предмет: ПОНУДА за технички преглед и регистрација на моторни возила на членовите на СОНК

Почитувани,

Станицата за технички преглед „АСУЦ „Боро Петрушевски“ е една од најмодерните и најопремените станици за технички преглед со долгогодишно искуство и традиција. На наша иницијатива за започнување на соработка подготвени сме да ви ги понудиме следните услуги со **попуст од 10% од редовните цени** само за членовите на СОНК и нивното потесно семејство:

- **Технички преглед на лесни моторни возила**
- Технички преглед на товарни моторни возила
- Технички преглед на приколки
- Меѓународна возачка дозвола
- Одобрение за управување на туго моторно возило надвор од границите на РМ
- **Услуги за регистрација**

Останатите давачки се пропишани со Закон и се исти за територијата на целата Република.

Доколку сакате, во кругот на нашата станица можете да извадите полиса и да го осигурате Вашето возило во која компанија сакате. Исто така, постои можност за вадење на полиса за осигурување на возилата на 6 (шест) рати преку компанијата САВА-ТАБАК.

При регистрација на возилата во Станицата за технички преглед АСУЦ „Боро Петрушевски“, членовите на СОНК **во Автосервисот ги добиваат следните поволности (бесплатно):**

- ❖ Промена на масло и филтер за масло
- ❖ Промена на предни диск плочки
- ❖ Промена на сијалички
- ❖ Промена на една јабучица од систем за управување
- ❖ Дотерување на светла
- ❖ Дотерување на рачна кочница
- ❖ Проверка на разладна течност на мотор
- ❖ Монтирање на регистарски таблички
- ❖ Проверка на состојба на акумулатор

Покрај овие поволности, само членовите на СОНК добиваат **20% попуст** на работната рака на сите:

- ❖ автомеханичарски услуги
- ❖ автолимарски и автолакерски услуги
- ❖ автоелектричарски услуги
- ❖ автодијагностички услуги
- ❖ машински услуги
- ❖ услуги за промена, лепење и балансирање на гуми
- ❖ услуги за центрирање на предница

Авто школата на АСУЦ „Боро Петрушевски“ на сите членови на СОНК и на нивното потесно семејство им овозможува обука за полагање на возачки испит од Б категорија со **попуст од 15% од редовната цена и попуст од 30% од редовната цена за редовни ученици и студенти.**

Начинот на плаќање е преку заверено решение за административна забрана од плата од работодавецот на 6 (шест) рати, без камата.

Се надеваме дека има доволно причини за да започнеме соработка!

Скопје, 17.02.2011 год.

Раководител на СТП,

(Дејан Митевски)